



NLB Banka

НЛБ Банка АД Скопје
Сектор деловна мрежа
Експозитура Штип
ул. Ванчо Прке 66
МК-2000 Штип
Т: +389 32 223 130
Ф: +389 32 223 136
Е: tb.stip@nlb.mk
SWIFT: TUTNMK22
www.nlb.mk

ПОТВРДА

Се потврдува дека лицето Блаже Копитовиќ со ембг 2111973490005 и адреса на живеење УЛ.СОЛИДАРНОСТ БР.13-9 има активна трансакциска сметка во НЛБ Банка со број 210-5016876048.85 и истата нема никакви блокади или ограничувања со работењето. Датум на отворање на сметката е 01.04.2015

Симона Андова Јовчев
Банкарски Комерцијалист
Експозитура Штип

26-03-2024



ЕМБС: 4664531
Даночен број: 4030993191133
Решение на Гувернерот на НБРМ:
бр. 1849 од 11.03.2008 година
бр. 7421 од 05.11.2010 година
бр. 8233 од 20.10.2011 година
бр. 15814 од 30.04.2013 година
бр. 18766 од 26.05.2015 година
бр. 13467 од 11.04.2016 година



NLB BANKA AD SKOPJE
Sektor za poslovno omrežje
Izpostava Shtip
Ul. Vanch Prkje bb
MK-2000 Shtip
T: +389 32 223 130
F: +389 32 223 136
E: tb.stip@nlb.mk
SWIFT: TUTNMK22
www.nlb.mk

POTRDILO

Potrjujemo, da je BLAZHE KOPITOVIKJ, EMŠO 2111973490005, stanujoč na naslovu ul. SOLIDARNOST ŠT. 13-9, Shtip, imetnik aktivnega transakcijskega računa odprtega pri NLB Banki, številka 210-5016876048.85, na navedenem računu ni nikakršnih blokad ali omejitev poslovanja. Račun je aktiven od 01.04.2015.

Potrdilo se izdaja na zahtevo stranke.

Simona Andonova Jovchev
Bančni komercialist
Izpostava Shtip

28-03-2024

[lastnoročni podpis]

[pravokotni žig]
NLB Banka d.d. Skopje
Izpostava Shtip
[nečitljivo!]

EMBS: 4664531
Davčna številka: 4030993191133
Sklep Guvernerja NBRM:
št. 1849 z dne 11.03.2008
št. 7421 z dne 05.11.2010
št. 8233 z dne 20.10.2011
št. 15814 z dne 30.04.2013
št. 18766 z dne 26.05.2015
št. 13467 z dne 11.04.2016

Podpisana Marjana Ristovska, imenovana za sodno tolmačko za makedonski jezik z Odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, št. 165-03-23/2004 z dne 12.09.2006 potrjujem, da se ta prevod povsem ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v makedonskem jeziku.

Долупотпишаната Марјана Ристовска, именувана за судски толкувач/преведувач за македонски јазик со Одлуката на Министерството за правда на Република Словенија, бр. 165-03-23/2004 издадена на ден 12.09.2006 година, потврдувам дека овој превод е целосно усогласен со оригиналот, кој е составен на македонски јазик.

Prevedeno na Hajdini, 22. 04. 2024
Преведено во Хајдина, _____ година



Marjana Ristovska
sodna tolmačka za makedonski jezik



[logo] **NLB Banka**

NLB BANKA AD SKOPJE
Business Network Division
Shtip Branch Office
Ul. Vančo Prkje nn
MK-2000 Štip
T: +389 32 223 130
F: +389 32 223 136
E: tb.stip@nlb.mk
SWIFT: TUTNMK22
www.nlb.mk

CERTIFICATE

We hereby certify that BLAZHE KOPITOVIKJ, UCID 2111973490005, residing at ul. SOLIDARNOST NO. 13-9, Shtip, is a holder of an active bank account opened with NLB Bank, number 210-5016876048.85, and there are no blockages or restrictions on the above account. The account has been active since 01.04.2015.

This statement has been issued at the customer's request.

Simona Andonova Jovchev
Bank employee
Shtip Branch Office

28-03-2024

[handwritten signature]

[square stamp]
NLB Banka d.d. Skopje
Shtip Branch Office
[illegible!]

Reg. no.: 4664531
Tax No.: 4030993191133
Decision of the Governor of the NBRM:
No. 1849 dated 11.03.2008
No. 7421 dated 05.11.2010
No. 8233 dated 20.10.2011
No. 15814 dated 30.04.2013
No. 18766 dated 26.05.2015
No. 13467 dated 11.04.2016

I, Notary Public ANDREJA CAJHEN, hereby confirm

that this is a copy of the original document – certified copy – plain copy
of the following document: Confirmation written in Cyrillic on date 26 March 2024

(name/type of document)

The document has been drawn up by hand – typewriter – computer.

The document consists of **1** page. The document bears a seal – a stamp – stamp duty.

The original document, according to the client, is:

- **The client has submitted the original.**

Done in Nova Gorica, on *19 April 2024*

Notary Public

(+signature and stamp)

I, the undersigned Marjana Ristovska, appointed as a court interpreter for the Macedonian language by Decision of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, No 165-03-23/2004 of 12.09.2006, confirm that this translation corresponds exactly to the original, which is in the Macedonian language.

Translated in Hajdina, 22.04.2024



*Marjana Ristovska, Univ. Grad. Lawyer
Court interpreter for the Macedonian language*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MRISTOVSKA".



TS

I, the undersigned Peter Szabo, court interpreter for the English language, appointed by Decree No. 165-03-3/01 of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, hereby declare that this translation entirely corresponds to the original Slovenian text.

Podpisani Peter Szabo, z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije št. 165-03-3/01 imenovan za sodnega tolmača za angleški jezik, potrjujem, da se ta prevod popolnoma ujema z izvirnim besedilom, ki je sestavljeno v slovenskem jeziku.

Nova Gorica, 22 April 2024



Peter Szabo